

PHILIPS

Радио часовник

Серија 7000

R7606



Прирачник за корисникот

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Известување	2
2	Вашиот радио часовник	3
	Вовед	3
	Што има во кутијата	3
	Преглед на радио часовникот	3
3	Почнете	4
	Ставете ги батериите	4
	Поврзете го напојувањето	4
	Постави време	4
	Вклучи	4
4	Слушајте FM радио	5
	Поставете на FM радио станици	5
	Автоматски ги сочувува FM радио станиците	5
	Сочувај ги рачно FM радио станиците	5
	Изберете претходно поставена радио станица	5
	Прикажи RDS информации	5
5	Bluetooth	6
	Репродуцирајте од уреди со овозможен Bluetooth	6
6	Други функции	6
	Поставете го времето за аларм	6
	Поставете го тајмерот за спиење	7
	Прилагодете ја јачината на звукот	7
	Прилагодете ја осветленоста на екранот	7
	Безжично полнење на вашиот паметен телефон	7
	Полнење преку USB порта	7
7	Информации за производот	8
8	Решавање на проблеми	9

1 Важно

Безбедност

- Прочитајте ги овие упатства.
- Внимавajte на сите предупредувања.
- Следете ги сите упатства.
- Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте го во согласност со упатствата од страна на производителот.
- Не инсталирајте во близина на било какви извори на топлина, како што се радијатори, топлински регистри, печки или други апарати (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина.
- Заштитете да не дојде до стапнување или притискање на кабелот за напојување, особено на приклучоците, соодветните приклучоци за струја и точката каде што излегуваат од радио часовникот.
- Користете ги само додатоците/опремата одредена од страна на производителот.
- Извлекете го кабелот на овој апарат од напојувањето за време на невреме со молњи или ако не се користи подолг временски период.
- Проследете ги сите нешта околу сервисирањето, на квалификувани сервисни работници. Потребно е сервисирање ако апаратот бил оштетен на било кој начин, како на пример ако е оштетен кабелот за напојување или приклучокот на кабелот, ако врз него е истурена некоја течност или ако во него паднале некои објекти, потоа ако бил изложен на дожд или влага, ако не работи нормално или ако паднал.
- Употреба на батеријата **ВНИМАНИЕ** - За да се спречи истекување на батеријата кое може да резултира со телесна повреда, оштетување на имотот или оштетување на радио часовникот:
 - Инсталирајте ги правилно сите батерии, + и - треба да бидат како што е означено на единицата.
 - Отстранете ги батериите ако уредот не се користи подолг временски период.
 - Батеријата не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сончева светлина, оган или слични нешта.
- Овој радио часовник не смее да биде изложен на капење или прскање со вода.
- Не ставајте било какви опасни извори на радио часовникот (на пример предмети полни со вода, запалени свеќи).
- Кога приклучокот на адаптерот за директен приклучок се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно оперативен.

Известување

Било какви измени или модификации направени на овој уред што не се изречно одобрени од страна на MMD Hong Kong Holding Limited, можат да го понишат овластувањето на корисникот да управува со производот. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Декларацијата за сообразност можете да ја најдете на www.philips.com/support.



Овој производ е во согласност со барањата за радио пречки на Европската Заедница.



Овој производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти, кои можат да се рециклираат и да бидат повторно искористени.



Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла како отпад од домаќинството и дека треба да се достави до соодветен собирен објект за рециклирање. Следете ги локалните правила и никогаш не отстранувајте го производот и батериите на полнење заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на старите производи и батерии на полнење, помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и здравјето на човекот.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската Директива 2013/56/EU, коишто не можат да се фрлат заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање во врска со електричниот и електронскиот систем за собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не отстранувајте ги производот и батериите заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на старите производи и батерии помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и здравјето на човекот.



Bluetooth® знакот и логоата се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од страна на MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценца. Останатите трговски марки и трговски имиња се оние кои им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

2 Вашиот радио часовник

Ви честитае за купувањето и добредојдовте во Philips! За да имате целосна корист од поддршката што Philips ви ја нуди, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Вовед


Со овој радио часовник, можете

- слушајте FM радио;
- репродуцирај од уреди совозможен Bluetooth;
- поставете два аларма да свонат во различно време;
- наполнете го вашиот мобилен уред со полначот на безжичниот телефон или со USB.



Што има во кутијата


Проверете ја и идентификувајте ја содржината на вашиот пакет:

- Главна единица
- Адаптер за напојувањето
- Водич за брз почеток
- Безбедносен лист
- Гаранција



Преглед на радио часовникот

- ① **SLEEP**
 - Постави го тајмерот за спиење.
- ② **SOURCE** 
 - Притиснете за да изберете FM, или Bluetooth режим.
 - Во Bluetooth режим, притиснете и држете повеќе од 2 секунди, за да влезете во режимот на спарување.
- ③ 
 - Вклучи или префрли во состојба на подготвеност.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Сочувај ги радио станиците во меморијата.
 - Избери претходно поставена FM станица.
 - Постави време.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Постави час и минути.
 - Поставете на FM радио станица.
 - Прескокнете на претходната/следната песна.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Одложи го алармот.
 - Прилагодете ја осветленоста на екранот.
- ⑦ Плоча за прикаж
 - Прикажи го сегашниот статус.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Постави аларм.
 - Прилагодете ја јачината на звукот.
- ⑨ **INFO**
 - Ги прикажува информациите за RDS станиците.
- ⑩ **SCAN**
 - Автоматски ги скенира/сочувава радио станиците.
- ⑪ **Подлога за безжично полнење**



3 Почнете

Секогаш следете ги упатствата прикажани во низа, во ова поглавје.

Ставете ги батериите


Батериите можат да ги сочуваат само поставките за часовник и аларм.



Внимание

- Ризик од експлозија! Држете ги батериите подалеку од топлина, сончева топлина или оган. Никогаш не фрлајте ги батериите во оган.
- Батериите содржат хемиски супстанции, па затоа треба правилно да се отстранат.
- Не мешајте ги типите на батери: на пр. алкална со јаглероден цинк. Користете само батери од ист тип за комплетот.

Вметнете ги 2 AAA батериите (не се испорачани) со правилниот поларитет (+/-) како што е прикажано.



Поврзете го напојувањето



Внимание


- Ризик за оштетување на производот! Осигурете се дека напонот на напојувањето одговара на напонот којшто е отпечатан на задниот дел од долната страна на радио часовникот.
- Ризик од електричен удар! Кога го влечете кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот од штекерот. Никогаш не влечете го кабелот.
- Користете го само адаптерот за наизменична струја којшто е одреден од страна на производителот или ви е продаден заедно со оваа единица.



Забелешка

- Плочката за пишување е лоцирана на дното од радио часовникот.

Поврзете го адаптерот за напојување со штекерот на сидот.



Постави време





Забелешка

- Времето можете да го поставите само во режимот на подготвеност.

- 1 Во режимот на подготвеност, притиснете и задржете **SET TIME** повеќе од 2 секунди.
- 2 Притиснете **◀ TUN ▶** за да изберете **<24 HR>** или **<12 HR>** формат на час, потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
- 3 Притиснете **HR** за да го поставите часот и **MIN** за да ги поставите минутите, потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
- 4 Притиснете **◀ TUN ▶** за да ги поставите датумот, месецот и годината **[DD-MM-YY]**, потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
- 5 Притиснете **◀ TUN ▶** за да изберете **<UPDATE FROM RADIO>** или **<NO UPDATE>**, потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
↳ **[SAVED]** се прикажува и времето е поставено.

Вклучи

- 1 Притиснете  за да го вклучите радио часовникот.
↳ Единицата се префрла на последниот избран извор.
- 2 За да се префрлите на режимот на подготвеност, притиснете  повторно.
↳ Се прикажува часовникот на реалното време.



Забелешка

- Овој производ ќе се префрли во режимот на подготвеност по 15 минути на мирување.

4 Слушајте FM радио



Забелешка

- Чувајте го радио часовникот подалеку од другите електронски уреди, за да се избегнат радио пречки.
- За подобар прием, целосно извлечете и прилагодете ја позицијата на FM антената.

Прилагодете на FM радио станици

- 1 Притиснете за да го вклучите радио часовникот.
- 2 Притиснете **SOURCE** повеќепати, за да изберете FM радио.
 - ↳ **[FM]** ќе се прикаже за 2 секунди и иконата за FM ќе се вклучи.
 - ↳ Единицата ќе се подеси на последната прилагодена станица.
- 3 Притиснете и држете **◀ TUN ▶** повеќе од 2 секунди.
 - ↳ Радио часовникот автоматски се подесува на станицата со силен прием.
- 4 Повторете го чекорот 3 за да подесите повеќе радио станици.

За рачно прилагодување на станица:

Во режимот на FM тјунер, притиснете **◀ TUN ▶** повеќепати, за да изберете фреквенција.

Автоматски ги сочувува FM радио станиците

Во режимот на FM тјунер, притиснете и задржете **SCAN** повеќе од 2 секунди.

- ↳ Единицата автоматски ги сочувува сите достапни FM радио станици и ја емитува првата станица.



Забелешка

- Можете да сочувате максимум 20 FM радио станици.

Сочувајте ги рачно FM радио станиците

- 1 Во FM режим, прилагодете на FM радио станица.
- 2 Притиснете и задржете **PRESET** повеќе од 2 секунди, за да го активирате режимот на програмирање.
 - ↳ Претходно поставениот број почнува да трепка.
- 3 Притиснете **◀ TUN ▶** повеќепати за да изберете број.
- 4 Притиснете **PRESET** повторно, за да потврдите.
- 5 Повторете ги чекорите 1 до 4 за да сочувате повеќе FM радио станици.



Совет

- За да отстраните претходно сочувана станица, сочувајте друга станица на нејзиното место.

Изберете претходно поставена радио станица

Опција А:

Во режим на FM тјунер, притиснете **PRESET** повеќепати, за да изберете претходно поставен број.

Опција Б:

- 1 Во режимот на FM тјунер, притиснете **PRESET**.
- 2 Притиснете **◀ TUN ▶** за да изберете претходно поставена радио станица.

Прикажи RDS информации

RDS (Radio Data System - Радио податочен систем) е услуга којашто овозможува FM радио станиците да прикажат дополнителни информации.

Додека слушате, притиснете на **INFO** повеќепати, за да се движите низ следните информации (доколку се достапни):

- Фреквенции на станицата
- Име на станицата
- Име на програмата

5 Bluetooth




Забелешка

- Ефективниот работен опсег помеѓу оваа единица и вашиот уред со овозможен Bluetooth е приближно 10 метри (33 стапки).
- Секоја пречка помеѓу оваа единица и вашиот уред со овозможен Bluetooth може да го намали работниот опсег.

Репродуцирајте од уреди со овозможен Bluetooth

- 1 Притиснете **SOURCE** повеќепати, за да изберете Bluetooth режим.
↳ **[BT]** и ќе трепкаат.
- 2 Кога **[Philips R7606]** е прикажан на вашиот уред, изберете го за да го започнете спарувањето и конекцијата. Ако е неопходно, внесете ја стандардната лозинка „0000“.



- ↳ Ако не успеете да барате за „**Philips R7606**“ или не можете да се спарите со овој уред, притиснете и држете повеќе од 2 секунди, за да влезете во режимот на спарување.
- ↳ Кога успешно ќе се поврзете, **[BT]** и ќе станат со постојана светлина и ќе слушнете звук на спарување.
- 3 Репродуцирајте аудио на поврзаниот уред.
↳ Аудиото презема од вашиот уред со овозможен Bluetooth на оваа единица.

За да исклучите уред со овозможен Bluetooth, исклучете го Bluetooth-от на вашиот уред.

6 Други функции

Поставете го времето за аларм

Поставете аларм



Забелешка

- Алармот можете да го поставите само во режим на подготвеност.
- Осигурете се дека правилно сте го поставиле часовникот.

- 1 Во режимот на подготвеност, притиснете и држете **AL1** или **AL2** повеќе од 2 секунди, за да го поставите времето за аларм.
- 2 Притиснете **HR** за да го поставите часот и **MIN** за да ги поставите минутите, потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.
- 3 Притиснете **◀TUN▶** за да изберете тип на аларм (дневно, еднаш, работни денови или викенди), потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.
- 4 Притиснете **◀TUN▶** за да поставите извор на аларм (BT, FM или звучен сигнал), потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.
- 5 Притиснете **◀TUN▶** за да го поставите нивото на јачината на звукот, потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.



Совет

- Единицата ќе излезе од режимот на поставување на аларм кога е во мирување 15 секунди.

Активирајте/деактивирајте го тајмерот за аларм

Притиснете **AL1** или **AL2** повеќепати, за да го активирате или деактивирате тајмерот на алармот.

- ↳ Ако тајмерот за аларм е активиран, индикаторот за аларм ќе се вклучи.
- ↳ Ако тајмерот за аларм е деактивиран, индикаторот за аларм ќе се исклучи.
- ↳ Алармот го повторува звонењето следниот ден.
- ↳ За да го запрете алармот, притиснете ги соодветните **AL1** или **AL2**.

Одложи го алармот

Кога ќе засвони алармот, притиснете **SNOOZE**.

- ↳ Алармот се одлага и повторно засвонува по 9 минути.


Постави тајмер за спиење

Овој радио часовник може автоматски да се префрли во режим на подготвеност по претходно одреден период.

- Притиснете **SLEEP** повеќепати, за да изберете период (во минути).
 - ↳ Овој радио часовник автоматски се префрла во режим на подготвеност по претходно одреден период.

За деактивирање на тајмерот за спиење:

- Притиснете **SLEEP** повеќепати додека не се појави [**OFF**] (off).



Прилагодете ја јачината на звукот

Додека слушате, притиснете **-VOL+** за да ја прилагодите јачината на звукот.

Прилагодете ја осветленоста на екранот


Притиснете **BRIGHTNESS** повеќепати, за да изберете различни нивоа на осветленост:

- Високо
- Средно
- НИСКО

Безжично полнење на вашиот pamетен телефон


Ставете го вашиот pamетен телефон на подлогата за безжично полнење, безжичното полнење ќе се активира.

- ↳ ⚡ ќе биде прикажано.
- ↳ Ако се открие некој непознат предмет, ⚡ ќе трепка.



Полнење преку USB порта

Наполнете надворешен USB уред преку USB портата на задниот дел од овој уред.



7 Информации за производот



Забелешка

- Информациите за производот се предмет на измена без претходна најава.

Засилувач

Номинална излезна моќност 2W x 2 RMS

Тјунер (FM)

Опсег на подесување 87,50-108,00Mhz

Мрежа за подесување 50 KHz

Чувствителност

- Моно, 26 dB S/N сооднос <22 dBf

Целосно хармонско нарушување <3%

Сигнал за размер на бучава >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth верзија V5.0

Bluetooth фреквенција 2.402GHz-2.480 GHz

Општи информации

Адаптер 1:
Марка: Philips
Модел: SEW090
2800P
Влез: 100-240V ~
50/60 Hz; 1,2A
Излез: 9V \equiv 2,8A 25,2W

Напојување со
наизменична струја
(адаптер за
напојување)

Адаптер 2:
Марка: Philips
Модел: AS340-090-AD280
Влез: 100-240V ~
50/60 Hz; 1,2A
Излез: 9V \equiv 2,8A 25,2W

*заменливи 3 пина BS 1363-1 и 2 пинови en 50075

Безжично полнење	Поддржува Samsung брзо полнење 9W
USB излез за полнење	5V \equiv 1,0A
Потрошувачка на електрична енергија при работење	<17,1 W
Потрошувачка на електрична енергија во состојба на подготвеност	<1 W
Димензии (Ш x В x Д)	153 x 68 x 153 mm
Тежина (главна единица)	621 g

8 Решавање на проблеми



Предупредување

- Никогаш не отстранувајте го кукиштето на производот.

За да ја задржите валидноста на гаранцијата, никогаш не се обидувајте самите да го поправате уредот. Ако најдете на некои проблеми при користењето на овој уред, проверете ги следните точки пред да го побарате сервисирањето. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-страницата на Philips www.philips.com/support. Кога ќе го контактирате Philips, осигурете се дека уредот е во близина и дека бројот на моделот и сервискиот број ви се достапни.

Нема напојување

- Осигурете се дека приклучокот за наизменична струја на единицата е правилно поврзан.
- Осигурете се дека има напојување во штекерот за наизменична струја.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звукот.

Нема одговор од единицата

- Исклучете и повторно поврзете го приклучокот за напојување со наизменична струја, а потоа повторно вклучете го уредот.

Неквалитетен радио прием

- Чувајте го радио часовникот подалеку од другите електронски уреди, за да се избегнат радио пречки.
- Целосно извлечете и прилагодете ја положбата на антената.

Алармот не работи.

- Правилно поставете го часовникот/алармот.

Поставувањето за часовникот/алармот е избришано

- Напојувањето е прекинато или приклучокот за напојување е изваден.
- Повторно поставете го часовникот/алармот.
- Заменете ги резервните батерии.

Слаб аудио квалитет преку Bluetooth конекцијата

- Bluetooth приемот е слаб. Помрднете го уредот со овозможен Bluetooth поблиску до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив.
- Функцијата Bluetooth не е овозможена во вашиот уред. Погледнете во прирачникот за корисникот на вашиот уред, за да дознаете како да го овозможите Bluetooth-от.
- Оваа единица е поврзана со друг уред на кој е овозможен Bluetooth. Прекинете ја конекцијата и обидете се повторно.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на измена без најава.

Philips и Philips Shield Emblem се трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ бил произведен и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited или на една од неговите филијали и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во однос на овој производ.